



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК

Sluzben. vestnik Socij. repub.
Makedonije

Skopje
p. fah 51 AVIJA

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издавнија 101-13-602-32. за огласи 101-13-602-31.

Пелов, 22 мај 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 21

ГОД. XX

— Претплата за 1964 година изнесува 2.500.— динар, а за странство 3.500 динар. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефон: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-651; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

271.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ И ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ

Се прогласува Основниот закон за користење на патнички автомобили во општествена сопственост и за начинот на располагање со општествените средства за користење на патнички автомобили, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 17 април 1964 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 21 мај 1964 година.

П.Р. бр. 59
21 мај 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ И ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ

1. Општи одредби

Член 1

Патничките автомобили во општествена сопственост што ги користат државни органи или работни или други самоуправни организации можат да се употребуваат само за службени потреби на органот односно за вршење на дејноста на организацијата, согласно со прописите за користење и располагање со предметите на инвентарот односно со основните средства.

Условите и начинот на употребата на патнички автомобили во општествена сопственост за службени потреби во сојузните државни органи ги пропишува Сојузниот извршен совет, а за другите државни органи — надлежниот орган на општествено-политичката заедница.

Условите и начинот на употребата на патнички автомобили во општествена сопственост за вршење на дејностите во работните и други самоуправни организации ги определува највисокиот орган на управувањето на организацијата.

Член 2

Патнички автомобили во општествена сопственост можат да им се ставаат на располагање заради користење само на највисоките сојузни и републички функционери, што се определени со закон.

Член 3

На функционерите определени со закон, на кои им е неопходно користење на патнички автомобил за вршење на службени должности, може да им се одобри паричен надоместок во месечен паушален износ за користење на патнички автомобил за вршење на службени должности (во понатамошниот текст: паушален надоместок).

При зголемувањето на личните доходи на функционерите од ставот 1 на овој член, Административната комисија на Сојузниот собор на Сојузната скупштина, Сојузниот извршен совет односно надлежниот републички орган одлучува за постепено намалување на паушалниот надоместок на сојузните функционери односно на функционерите што паушалниот надоместок го примаат врз основа на републички прописи.

Член 4

Определените функционери на кои им е признаено правото на паушален надоместок можат да ги користат, на товар на претсметката на органот што им ги исплатува личните доходи, услугите на шофер за возење со патнички автомобил во лична сопственост.

Кои функционери можат да користат услуги на шофер во смисла на ставот 1 од овој член, определува за сојузните функционери Административната комисија на Сојузниот собор на Сојузната скупштина, а за функционерите што паушалниот надоместок го примаат врз основа на републички прописи — надлежниот републички орган.

Член 5

Патничките автомобили во општествена сопственост се означуваат со посебна ознака.

Начинот на означувањето на патнички автомобили во општествена сопственост го пропишува сојузниот секретар за буџет и организација на управата во согласност со сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 6

Републиките ќе го регулираат користењето на патнички автомобили во општествена сопственост и начинот на располагање со општествените средства за користење на патнички автомобили во републиката, во согласност со одредбите на овој закон, најдоцна во рок од два месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на прописите од ставот 1 на овој член на односите кои според одредбите од овој закон се регулираат со републички прописи ќе се применуваат прописите што важат на денот на влегувањето во сила на овој закон.

II. Ставање на располагање патнички автомобили и определување паушален надоместок на сојузните функционери

Член 7

Претседателот на Републиката има на располагање патнички автомобил во општествена сопственост, заради користење без ограничување.

Член 8

Претседателот на Сојузната скупштина, потпретседателот на Републиката и претседателот на Сојузниот извршен совет имаат на располагање патнички автомобил во општествена сопственост и го користат за вршење на службената должност без ограничување.

Член 9

Паушален надоместок им се определува на следните сојузни функционери: на функционерите од членот 8 на овој закон, на функционерите на Сојузната скупштина во постојана функција што ги избира, или именува Скупштината, на членовите на Сојузниот извршен совет, на сојузните државни секретари, сојузните секретари и секретарот на Сојузниот извршен совет, на заменикот на Врховниот командант на Југословенската народна армија, на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија, на претседателот на Врховниот суд на Југославија, на претседателот на Врховниот стопански суд, на сојузниот јавен обвинител, на замениците на сојузните државни секретари и на сојузните секретари, на секретарите на соборите на Сојузната скупштина и на определените секретари односно старешини на посебни служби на Скупштината, на сојузниот јавен правобранител, на државните потсекретари и на други функционери на положба на државен потсекретар.

Административната комисија на Сојузниот собор на Сојузната скупштина ги определува секретарите односно старешините на посебните служби на Сојузната скупштина што имаат право на паушален надоместок, како и износот на паушалниот надоместок за функционерите од ставот 1 на овој член, освен за сојузниот јавен правобранител, за државните потсекретари и за други функционери на положба на државен потсекретар.

Сојузниот извршен совет го определува износот на паушалниот надоместок на сојузниот јавен правобранител, на државните потсекретари и на други функционери на положба на државен потсекретар.

Сојузниот извршен совет определува, на предлог од државниот секретар за народна одбрана, кои старешини во Југословенската народна армија имаат право на паушален надоместок и во кој износ.

Член 10

Највисокиот орган на управувањето на Сојузната стопанска комора, највисокиот орган на деловната заедница чиј директор го назначува Сојузниот извршен совет и највисокиот орган на Сојузниот завод за социјално осигурување може да одлучи, во согласност со одредбите од овој закон, определени највисоки функционери во организацијата да имаат право на паушален надоместок и да им го определи износот на паушалниот надоместок.

III. Преодни и завршни одредби

Член 11

Правата на функционерите да користат патнички автомобил во општествена сопственост утврдени со досегашните прописи престануваат да важат со денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

Заради овозможување на постепен премин на користење на патнички автомобили во општествена сопственост и располагање со општествените средства за користење на патнички автомобили според одредбите од овој закон, можат на одделни функционери за определено време, но нај-

доцна до 31 декември 1964 година, да се применуваат прописите што важеле на денот на влегувањето во сила на овој закон.

За одлагање на применувањето на одредбите на овој закон на функционерите што ги избира и именува Сојузната скупштина решава Административната комисија на Сојузниот собор на Сојузната скупштина, а на другите сојузни функционери — сојузниот секретар за буџет и организација на управата.

Член 13

Административната комисија на Сојузниот собор на Сојузната скупштина ќе им го определи паушалниот надоместок во соодветен износ на сегашните сојузни пратеници кои до изборот за сојузен пратеник имале право на паушален надоместок за користење на патнички автомобил во општествена сопственост.

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на сојузен пратеник што има право на паушален надоместок според функцијата што ја врши.

Член 14

На функционерите на кои според досегашните прописи им е одобрен паушален надоместок, може да им се даде паушален надоместок уште за една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, иако според одредбите од овој закон немаат право на паушален надоместок.

Член 15

Државните органи и самоуправните организации, освен работните организации, можат до 31 декември 1964 година непосредно да им продаваат на функционерите на кои им е определен паушален надоместок патнички автомобили во општествена сопственост кои не се потребни за вршење на службените работи односно дејности на тие органи односно организации.

Сојузниот извршен совет односно републичкиот извршен совет ќе ги утврди со решение условите на продажбата на патничките автомобили во смисла на ставот 1 од овој член во поглед на определувањето на цената и начинот и постапката на продажбата.

Член 16

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Одлуката за овластување на Сојузниот извршен совет да донесе прописи за користење на општествените средства за патнички автомобили („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/61) и прописите донесени врз основа на оваа одлука.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

272.

Врз основа на членот 32 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ

Член 1

Во Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55, 18/57 и 53/61) членот 13 се менува и гласи:

„Комуналните банки и стопанските организации — даватели на кредити можат заради уредно враќање на потрошувачкиот кредит да бараат потребни обезбедувања.

Ако давателите на кредити давањето на потрошувачкиот кредит го обусловат со ставање административна забрана на личниот доход (заработка, плата, пензија односно инвалидина), исплатителите на личните доходи се должни таквата административна забрана уредно да ја спроведат.“

Член 2

Чл. 14 и 15 се бришат.

Член 3

Во членот 21 уводната реченица се менува и гласи:

„Ако е за да се обезбеди враќање на потрошувачкиот кредит ставена на личниот доход административна забрана, државните органи, установите, стопанските организации и општествените организации кај кои се запослени корисниците на потрошувачкиот кредит се должни.“

Член 4

Во членот 27 став 1 уводната реченица се менува и гласи:

„Ако е за да се обезбеди враќање на потрошувачкиот кредит ставена на личниот доход административна забрана, ќе се казни со парична казна од 5.000 до 20.000 динари за прекршок одговорното лице во стопанската или општествената организација.“

Член 5

Во членот 32 став 1 точка 3 по зборот: „намалят“ се додаваат зборовите: „или зголемат“.

Член 6

Се овластува Сојузниот секретаријат за финансии да го утврди и издаде пречистениот текст на Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 65

13 мај 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

273.

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за определување највисоките продажни цени за определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/55 и 23/56) точката III се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 60

6 мај 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

274.

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ДОМАШНАТА ВОЛНА МЕРИНО И ПОЛУМЕРИНО И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО ПРОМЕТ НА ТЕКСТИЛНИ СУРОВИНИ

1. Во Одлуката за определување на највисоките продажни цени за домашната волна мерино и полумерино и за користење на средствата остварени со промет на текстилни сировини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/59 и 12/61) точката 1 се брише.

2. Во точката 3 став 2 зборовите: „според точката 1 од оваа одлука“ се бришат.

Во ставот 3 зборот: „одлука“ се заменува со зборот: „точка“.

3. Во точката 6 зборовите: „од точ. 1 и 4 на оваа одлука“ се заменуваат со зборовите: „од точ. 2 до 4 на оваа одлука“.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 62

6 мај 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

275.

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СУРОВА КОЖА

1. Одлуката за определување на највисоките продажни цени за сурова кожа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/62 и 42/62) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 61

6 мај 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

276.

Врз основа на членот 371 став 4 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), во согласност со Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата, Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА ЗА ЗВАЊАТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за стручната спрема за звањата на социјалните работници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/59) во членот 2 ставот 2 се менува и гласи:

„Приправничкиот стаж трае една година.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-2
28 април 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за здравство и социјална политика,
Момо Марковиќ, с. р.

277.

Врз основа на членот 8 од Законот за фондовите за ризици во трговските претпријатија за промет на земјоделските прехранбени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, Сојузниот секретаријат за трговија издава

НА РЕ Д Б А ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗЕМЈО- ДЕЛСКИТЕ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА РИЗИЦИ

1. Во Наредбата за земјоделските прехранбени производи за кои можат да се користат средствата на фондот за ризици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/63) во точката 1 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „свежо месо, живина и јајца.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1575/1
9 мај 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за трговија,
Драгутин Косовац, с. р.

278.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Сојузниот секретаријат за трговија издава

НА РЕ Д Б А ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МО- ЖЕ ДА СЕ ВРШИ ПРОМЕТОТ НА СУРОВА КОЖА И ВОЛНА

1. Во Наредбата за определување условите под кои може да се врши прометот на сурова кожа и

волна („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/58, 25/58, 2/60 и 16/60), во точката 1 ставот 2 се брише.

2. По точката 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. Од производителските стопански организации (кланици, земјоделски стопанства, земјоделски задруги и др.) можат да купуваат сурова кожа и волна овластените трговски претпријатија, индустриските претпријатија и занаетчиските стопански организации што се занимаваат со преработка на сурова кожа и волна, стопанските организации што со сурова кожа и волна снабдуваат занаетчиски организации, како и трговските претпријатија што се занимаваат со извоз на сурова кожа и волна.“

3. Точката 4 се менува и гласи:

„4. Овластено трговско претпријатие може за понатамошно препродавање да им продава на трговски стопански организации само волна во оригинално пакување, со тоа што декларацијата на оригиналното пакување мора да содржи податоци за називот на овластеното трговско претпријатие што го извршило пакувањето, како и податок за видот и количината на волната.“

4. Точката 6 се менува и гласи:

„6. Купување и продажба на сурова кожа и волна помеѓу стопански организации може да се врши и на посебно организирано аукциско место.“

5. Точ. 7 до 12 се бришат.

6. Во точката 13 ставот 2 се брише.

7. Точката 14а се менува и гласи:

„14а. Овластувањето од точката 13 на оваа наредба можат да го добијат и деловни здруженија ако ги исполнуваат условите пропишани во точката 14 на оваа наредба.“

8. Точката 18 се менува и гласи:

„18. Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок имател на приватен занаетчиски дуќан што купува сурова кожа или волна непосредно од производители или од стопански организации што не се определени за снабдување на занаетчиски организации со сурова кожа и волна.“

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1957/1
8 мај 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за трговија,
Драгутин Косовац, с. р.

279.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 5 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, Сојузниот секретаријат за трговија издава

НА РЕ Д Б А ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОРАКА НА ТУТУН

1. Во Наредбата за склучување договори за производство и испорака на тутун („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/62 и 7/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/64) во точката 3 ставот 1 се брише.

Во досегашниот став 2 зборовите: „на чие деловно подрачје се наоѓаат“ се бришат.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1969/1
9 мај 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за трговија,
Драгутин Косовац, с. р.

280.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии и со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ПО КОИ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ И ТРГОВСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ КЕ КУПУВААТ СУРОВА СВИЊСКА КОЖА ОД ИНДИВИДУАЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

1. Наредбата за определување на цените по кои земјоделските задруги и трговските стопански организации ќе купуваат сурова свињска кожа од индивидуални производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/60) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 667/1
12 мај 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

281.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за пониските норми на интересот на кредитите за повремени обртни средства и на потрошувачките кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/61, 31/62 и 42/62), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Народната банка донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СТОПИТЕ НА ИНТЕРЕСОТ НА КРЕДИТИТЕ ЗА ИЗВОЗ НА ОПРЕМА И БРОДОВИ И ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

1. Кредитите за извоз на опрема и бродови на кредит и за изведување инвестициони работи во странство на кредит, што се даваат под условите под кои се даваат комерцијалните кредити, можат деловните банки да ги одобруваат со интерес по стопи пониски од интересната стопа по која го плаќаат интересот на средствата што ги добиваат од друга банка за давање на тие видови кредити.

Интересните стопи што ги утврдуваат деловните банки во смисла на ставот 1 од оваа точка, не можат да бидат пониски од 3% годишно.

2. Надоместокот на разликата помеѓу интересот за кредитите што ги даде по пониски стопи на интересот, во смисла на точката 1 од ова решение, и интересот што го плаќаат на средствата добиени од друга банка за давање на кредитите наведени во точката 1 од ова решение, деловните банки ќе го остваруваат според одредбата на точката 8 од Одлуката за пониските норми на интересот на кредитите за повремени обртни средства и на потрошувачките кредити, без оглед на тоа дали деловната банка го дала кредитот од своите средства или

од средствата добиени од други банки за давање на тие видови кредити.

Одредбата на ставот 1 од оваа точка ќе се применува и на кредитите од точката 1 на ова решение што ги одобриле деловните банки до денот на влегувањето во сила на ова решение по поглед на обврските што стасуваат по влегувањето во сила на ова решение.

3. Ово решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 23
21 април 1964 година
Белград

Народна банка

Гувернер,
др Никола Миланкиќ, с. р.

282.

Врз основа на членот 86 во врска со членот 89 став 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63) и чл. 2 и 4 од Законот за формирањето на единствени стопански комори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62), претставниците на советите на Сојузната стопанска комора за земјоделство и прехранбена индустрија, за трговија, за стопански односи со странство и на Главниот сојуз на земјоделските задруги на Југославија на состанокот одржан на 27 април 1964 година постигнаа

ДОГОВОР

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНКАТА

1. Претставниците на советите на Сојузната стопанска комора за земјоделство и прехранбена индустрија, за трговија, за стопански односи со странство и на Главниот сојуз на земјоделските задруги на Југославија на состанокот одржан на 27 април 1964 година во Сојузната стопанска комора се договорија да го укинат Договорот за највисоките цени на пченката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/63).

2. Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2134/16
13 мај 1964 година
Белград

Сојузна стопанска комора

Потпретседател,
Душан Богданов, с. р.

283.

Врз основа на членот 86 во врска со членот 89 став 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63) и чл. 2 и 4 од Законот за формирањето на единствени стопански комори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62), претставниците на советите на Сојузната стопанска комора за земјоделство и прехранбена индустрија, за трговија, за стопански односи со странство и на Главниот сојуз на земјоделските задруги на Југославија на состанокот одржан на 27 април 1964 година постигнаа

ДОГОВОР

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА СВИЊИ, ГОВЕДА И ОВЦИ

1. Претставниците на советите на Сојузната стопанска комора за земјоделство и прехранбена индустрија, за трговија, за стопански односи со странство и на Главниот сојуз на земјоделските за-

други на Југославија на состанокот одржан на 27 април 1964 година во Сојузната стопанска комора се договорија да го укинат Договорот за највисоките цени на свињи, говеда и овци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/63).

2. Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2134/16
13 мај 1964 година
Белград

Сојузна стопанска комора

Потпретседател,
Душан Богданов, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАМБОЏА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАМБОЏА

I

Се отповикува

Борислав Жуљ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Камбоџа.

II

Се назначува

Бошко Чакиќ, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Камбоџа.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 2
7 мај 1964 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 23 став 3 од Законот за општественото книговодство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/59 и 30/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

За помошник генерален директор на Службата на општественото книговодство се назначува Бран-

ко Дрезга, директор на Дирекцијата за персонални работи на Службата на општественото книговодство.

Б. бр. 38
6 мај 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за оснивање Комисија за соработка со меѓународните здравствени организации, Национален комитет за УНИЦЕФ и Југословенска национална комисија за Меѓународна организација на трудот (МОП) („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/53), во врска со членот 15 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ (МОП)

1. За претседател и членови на Југословенската национална комисија на Меѓународна организација на трудот (МОП) се именуваат, и тоа:

за претседател:

1) Антон Полајнер, потпретседател на Централниот одбор на Синдикатите на работниците на индустријата и рударството на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;

за членови:

- 2) др Борислав Благов, професор на Економскиот факултет во Скопје;
- 3) Јанко Димиќ, секретар на Службата за унапредување и развој на стопанството на Сојузната стопанска комора;
- 4) др Руди Киовски, професор на Правниот факултет во Љубљана;
- 5) Марјан Логар, помошник секретар за труд на Социјалистичка Република Хрватска;
- 6) Новак Матијашевиќ, раководител на Секторот за меѓународни врски во Сојузниот завод за продуктивност на трудот;
- 7) др Ратко Пешиќ, професор на Правниот факултет во Нови Сад;
- 8) Јован Поповиќ, помошник сојузен секретар за труд;
- 9) Рафаел Табор, секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;
- 10) др Милан Шаховиќ, научен соработник во Институтот за меѓународна политика и стопанство;
- 11) Милорад Зориќ, директор на Сојузниот завод за социјално осигурување.

2. Со денот на донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за измена и дополнување на Решението за именување членови на Југословенската национална комисија за Меѓународна организација на трудот (МОП) -- („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58 и 40/58).

Б. бр. 39
6 мај 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 3 став 1 од Уредбата за оснивање Југословенска национална комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за исхрана и селско стопанство (ФАО) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/53), во врска со членот 15 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИСХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛСТВО (ФАО)

1. За претседател и членови на Југословенската национална комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за исхрана и земјоделство (ФАО) се именуваат, и тоа:

за претседател:

1) Петар Зечевиќ, претседател на советот за земјоделство и прехранбена индустрија на Сојузната стопанска комора и директор на Земјоделскиот комбинат „Београд“;

за членови:

2) др инж. Франце Адамич, професор на Биотехничкиот факултет во Љубљана;

3) Душан Аврамов, директор на Дирекцијата за исхрана, Белград;

4) инж. Владимир Дамјановиќ, началник во Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и секретар на Југословенската национална комисија за соработка со организацијата ФАО;

5) Миленко Грубелиќ, директор на Управата за рибарство на Секретаријатот за земјоделство на Социјалистичка Република Хрватска;

6) инж. Борис Грујоски, професор на Шумарскиот факултет во Скопје;

7) инж. Милун Ивановиќ, државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство;

8) Ибрахим Латифиќ, заменик директор на Сојузниот завод за статистика;

9) инж. Бранислав Милосављевиќ, професор на Земјоделскиот факултет во Белград;

10) инж. Јосип Мимица, секретар на Одборот за земјоделство на Сојузниот собор на Сојузната скупштина;

11) Иван Новак, директор на Југословенскиот центар за земјоделство и шумарство во Белград;

12) Јоже Новиншек, директор на Дирекцијата за анализи и статистики на Југословенската земјоделска банка;

13) Звонко Перишиќ, ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи;

14) Светолик Поповиќ, директор на Институтот за економика на земјоделството во Белград;

15) Исидор Савиќ, професор на Ветеринарниот факултет во Белград;

16) др инж. Абдурахман Тупара, виш предавач на Економскиот факултет во Сараево.

2. Со денот на донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за именување за членови на Југословенската национална комисија за соработка со Организацијата за исхрана и селско стопанство на Обединетите нации (ФАО) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/54).

Б. бр. 36

6. мај 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 11 од Законот за Југословенската лотарија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и 53/62), во врска со членот 15 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА

1. За членови на Управниот одбор на Југословенската лотарија се именуваат:

1) Марко Чанчаревиќ, советник во Сојузниот секретаријат за финансии;

2) Милоица Давидовиќ, секретар на Централниот одбор на Сојузот на инвалидите на трудот на Југославија;

3) Никола Ѓорѓевиќ, секретар на Градскиот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Белград и пратеник на Собранието на Социјалистичка Република Србија;

4) Саша Јаворина, секретар на Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците на Народно-ослободителната војна на Југославија;

5) Драган Маршичевиќ, претседател на Управниот одбор на Југословенскиот завод за физичка култура;

6) Ѓорѓе Миќиќ, редовен професор на Земјоделскиот факултет во Белград;

7) Мила Нешовиќ, член на Претседателството на Советот на организациите и установите за воспитување на деца на Југославија „Општество и воспитување“;

8) Блажмир Оцокољиќ, стручен соработник на Заводот за јавна управа на Социјалистичка Република Србија и потпретседател на Сојузот на организациите за физичка култура на Социјалистичка Република Србија;

9) Јован Одавиќ, секретар на Сојузниот одбор на Сојузот на глувите на Југославија;

10) Љубица Перовиќ, советник во Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика;

11) Ангелка Радуновиќ, советник во Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата;

12) Мара Рупена-Осолник, генерален секретар на Централниот одбор на Југословенскиот Црвен крст;

13) Јово Угрчиќ, пратеник на Сојузната скупштина;

14) Стеван Узелац, претседател на Сојузниот одбор на Сојузот на слепите на Југославија;

15) Тодор Вујасиновиќ, член на Претседателството на Советот на народната техника на Југославија.

2. Главниот директор и претседателот на Советот на работниот колектив на Југословенската лотарија се членови на Управниот одбор според својата положба.

3. Претседателот и потпретседателот на Управниот одбор на Југословенската лотарија ги избира Управниот одбор од својата средина.

4. Со денот на донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за именување Управен одбор на Југословенската лотарија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/62).

Б. бр. 37

6 мај 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 17 од 30 април 1964 година објавува:

Заклучоци за понатамошниот развој на основното образование;

Заклучоци за десетогодишниот развој на институциите за образование на втор степен на образование (1952—1962);

Заклучоци за развојот на високото школоводство во Србија од 1953—1963 година;

Правилник за измена на Правилникот за организацијата и работата на Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет на Народното собрание на НР Србија;

Исправка на Одлуката за задолжително здравствено реосигурување во 1964 година.

Во бројот 18 од 9 мај 1964 година објавува:

Заклучоци за мерките за унапредување на организацијата и работата на службата на санитарната инспекција во СР Србија;

Уредба за постапката за спроведување првите избори на органи на управувањето во работните организации;

Одлука за патничката тарифа на бродовите во внатрешната пловидба во речниот сообраќај;

Одлука за определување единствена стопа по која ќе се издвојуваат средства за Републичкиот завод за запослување работници и за учеството на заводите на автономните покраини во приходите на Републичкиот завод за запослување на работници во 1964 година;

Одлука за ограничување на запишувањето на студенти на одделни високошколски установи во СР Србија во учебната 1964—1965 година

Во бројот 19 од 16 мај 1964 година објавува:

Одлука за основање определени одбори на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Србија;

Одлука за изборот на претседатели и членови на определени одбори на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Србија.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 15 од 23 април 1964 година објавуваат:

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за спортскиот риболов на море.

Во бројот 16 од 30 април 1964 година објавуваат:

Закон за организирање служби за вршење внатрешни работи во општините;

Заклучоци за општественото самоуправување во работните организации што вршат дејност или работи од посебен општествен интерес;

Одлука за основање Правен совет;

Решение за именување и разрешување на членови на Комисијата за физичка култура;

Решение за разрешување на секретарот на Комисијата за физичка култура;

Решение за именување секретар на Комисијата за физичка култура;

Решение за разрешување на потсекретар во Републичкиот секретаријат за буџет и општа управа;

Одлука за определување на стопите на додајниот придонес за инвалидско осигурување за 1964 година.

Во бројот 17 од 7 мај 1964 година објавуваат:

Закон за избирањето и отповикот на членови на работничките совети и други органи на управувањето во работните организации;

Одлука за осигурување средства за отстранување на последиците од земјотресот во околијата Осиек;

Одлука за наградување научни работници.

СОДРЖИНА:

	Страна
271. Указ за прогласување на Основниот закон за користење на патнички автомобили во општествена сопственост и за начинот на располагање со општествените средства за користење на патнички автомобили — — — — —	393
Основен закон за користење на патнички автомобили во општествена сопственост и за начинот на располагање со општествените средства за користење на патнички автомобили — — — — —	393
272. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници — —	394
273. Одлука за измена на Одлуката за определување највисоките продажни цени за определени производи — — — — —	395
274. Одлука за измена на Одлуката за определување на највисоките продажни цени за домашната волна мерино и полумерино и за користење на средствата остварени со промет на текстилни суровини —	395
275. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за определување на највисоките продажни цени за сурова кожа —	395
276. Правилник за измена на Правилникот за стручната спрема за звањата на социјалните работници — — — — —	396
277. Наредба за дополненије на Наредбата за земјоделските прехранбени производи за кои можат да се користат средствата на фондот за ризици — — — — —	396
278. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за определување условите под кои може да се врши прометот на сурова кожа и волна — — — — —	396
279. Наредба за измена на Наредбата за склучување договори за производство и испорака на тутун — — — — —	396
280. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за определување на цените по кои земјоделските задруги и трговските стопански организации ќе купуваат сурова свињска кожа од индивидуални производители. — — — — —	397
281. Решение за стопите на интересот на кредитите за извоз на опрема и бродови и за изведување инвестициони работи во странство — — — — —	397
282. Договор за укинување на Договорот за највисоките цени на пченката — — — — —	397
283. Договор за укинување на Договорот за највисоките цени на свињи, говеда и овци — — — — —	397

Издава: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристика 1. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубомир Ѓуриќ, Улица Јована Ристика бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград